

# Челна пневматска брусалка,

1516



## Profiles



## Product features


- 25000 в/min во слободен од
- максимален воздушен притисок: 6,2 Bari
- потрошувачка на воздух 113 l/min
- Приклучок за внес на воздух 1/4"
- Пречник на чаура: 6mm
- внатрешен дијаметар на цевка: 10mm

## Предности:

- сигурносно копче кое спречува случајно вклучување
- едноставно стегање на тенко отсечени тркала (брусење/полирање краци) и други делови/продолжетоци
- екстремна моќност базирана на големината
- мал и компактен алат
- постојана разновидна регулација на вртежи во минута

## Употреба:

- прецизно брусење
- целосно брусење
- индустрија за алати
- автомобилска индустрија
- Авио индустрија
- чистење на заварени места
- чистење на бетонски и ѕидни површини
- чистење на дрвени површини
- отстранување на бои и лакови
- отстранување на корозија
- брусење на лежишта
- брусење на вентили на мотори
- брусење на запчаници и навои
- разни други површини



617731

L

155

A

60



390

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Usage (pictures)



## Photo (pictures)



## Accessories



Спојка, машки дел



Спојка, машки дел



Спојка, женски дел



Спојка, женски дел



Регулатор за пневматски филтер и подмачкувач 3/8"



Припремна група 1/2"



Спирално црево за воздух

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.

- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.